

## СКОК НА ПЛАТИ

Вработените во државната администрација септемврските плати ќе ги добијат зголемени за десет отсто. Со зголемувањето ќе бидат опфатени 73.778 лица, а ќе бидат одвоени средства во висина од 2,4 милијарди денари.

Како што изјави премиерот Никола Груевски, Владата донесе одлука за зголемување на платите на државните службеници за десет отсто, така како што претходно беше ветено во претходната одлука со која во тригодишен период платите се зголемуваат за 34 отсто, во три години за десет отсто.

Зголемувањето на платите ќе ги опфати сите вработени во јавниот сектор, државните службеници, јавните работници од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита, МВР, Министерството за одбрана, судството, здравствениот сектор, функционерите, пратениците, министрите, директорите на буџетските институции, амбасадорите, вработените во

дипломатско-конзуларните претставништва. Се отвора можност за зголемување на платите во јавните претпријатија, доколку си обезбедат средства. Претставниците на СОНК, кои беа на средба во Владата, рекоа дека се задоволни од донесувањето одлука за зголемување на платите на јавната администрација.

## "СОРАВИА" ВО СКОПЈЕ

Минатата седмица австриската компанија "Соравиа груп" свечено го пушти во употреба новиот трговски и деловен центар "Соравиа центар". Оваа зграда претставува најсофистициран трговски и деловен објект во Скопје, со препознатлив архитектонски дизајн, врвна локација и со конструкција по највисоки стандарди. Опфаќа 8.000 метри квадратни деловен простор и 4.000 метри квадратни трговски простор. Деловниот простор на бизнис центарот "Соравиа" располага со флексибилни работни простории, погодни за океанска организација на канцелариите и тимска работа, директорски канцеларии, кои се функционално интегрирани, конференциски сали, простории за состаноци и слично.

Хано Соравиа, еден од сопствениците на "Соравиа груп" и член на одборот на директорите, ги претстави групацијата "Соравиа" и проектите во кои тие се инвеститори низ повеќе земји во Европа, како и следниот инвестициски проект во Македонија - резиденцијалната населба "Олимписко село".

"Ние сме многу задоволни од условите за работа во Македонија, од градот Скопје и од македонската Влада, и затоа ќе продолжиме да работиме во вашата земја. Следно што може наскоро да очекувате е проектот 'Олимписко село', изјавија од "Соравиа".

Оваа компанија е со стогодишна деловна историја и е една од водечките компании на пазарот на недвижности во Централна и во Источна Европа.



## ИМАТЕ ПОТРЕБА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ДОМ ИЛИ ДЕЛОВЕН ПРОСТОР?

24/7 **ХАУСМАЈСТОР**  **СЕКОГАШ КОГА Е НАЈПОТРЕБЕН**

312 3 312 [www.hausmajstor.com](http://www.hausmajstor.com)

### ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ:

- мали поправки од секаков вид
- електричарски услуги
- машински услуги
- водовод и канализација
- гревање и канализација
- столарски услуги
- браварски услуги
- моперо-фарбарски услуги

### ХИГИЕНА:

- Чистење на резиденцијални и службени објекти
- Чистење на недостапни и достапни стакла
- Машинско перење на сите видови тврди подови
- Машинско перење на теписи (мокро и суво)
- Машинско перење на мебел штоф на самото место
- Перење на сите видови завеси и венецијанер

### ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

тел. 02 312 3 312 e-mail: [info@hausmajstor.com](mailto:info@hausmajstor.com)  
 факс 02 312 0 512 [www.hausmajstor.com](http://www.hausmajstor.com)  
 ул. Мито Хаџи Василев Јасмин бб, реон 56

### УПРАВУВАЊЕ СО ИМОТ:

- Превземање на луѓе и активности
- Рационализирање на просторот вклучувајќи и финансиска анализа
- Управување со имот
- Консалтинг услуги и совети
- Инвестиции

**Имајте еден „Хаусмајстор“ за сите Ваши хигиено-технички проблеми!**